

Општинското основно училиште „Ацо Шопов“ Бутел, Скопје согласно член 75 став 3 од Законот за основното образование (Службен весник на РСМ бр. 161/2019) и Правилникот за номинирање, избор и прогласување на ученик на генерација, пофалени и истакнати ученици при ООУ „Ацо Шопов“ Бутел, Скопје, распишува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС

за првенец на генерација во учебната 2021/2022 година и за истакнат ученик на генерација од V, VI, VII и VIII одделение во учебната 2021/2022 година

Право на учество за првенец на генерација имаат сите ученици од IX одделение кои ги исполнуваат следните критериуми:

Кандидатот да постигнул среден успех 5.00 на крај на наставната година од IV до IX одделение;

- Кандидатот да бил оценет со примерно поведење на крај на наставната година од IV до IX одделение;
- Да учествувал на училишни, регионални, државни, меѓународни натпревари или проекти;
- Да не бил казнуван со педагошка мерка од било кој вид во текот на школувањето во училиштето;
- Вкупниот број на неоправдани изостаноци во текот на годината да не биде поголем од 3 (за секоја учебна година одделно);
- Во текот на школувањето во училиштето да покажал интерес за учество во активности, промоции и проекти за унапредување на училиштето.

Право на учество за истакнат ученик на генерација од V, VI, VII и VIII одделение имаат сите ученици од V, VI, VII и VIII одделение кои ги исполнуваат горенаведените критериуми, меѓутоа истите се однесуваат на тековната учебна година (докажете прилог кон пријавата треба да се однесуваат на тековната учебна година).

Предлог (номинација) за првенец на генерација и за истакнат ученик на генерација од V, VI, VII и VIII одделение може да даде одделенската заедница, одделенскиот раководител, предметен наставник кој изведува настава во таа паралелка, стручен соработник или ученикот сам да се кандидира.

Предложениот кандидат за првенец на генерација и за истакнат ученик на генерација од V, VI, VII и VIII одделение е должен до Комисијата за избор на првенец на генерација и пофалени ученици да достави Пријава, CV – кратка биографија и соодветна документација со која ја поткрепува кандидатурата, преку архивата на училиштето најдоцна до 25.05.2022 година.

Д и р е к т о р

19.05.2022 г.

Билјана Симоноска Антовска